




02 Август, 2018  
0.1325

- [Маркетинг](#)
- |
- [Импресум](#)
- |
- [Контакт](#)
- 
- 
- 



- [Економија](#)
- [Финансии](#)
- [Македонија](#)
- [Агробизнис](#)
- [Анализа](#)
- [Мои пари](#)
- [Балкан](#)
- [Свет](#)
- [Стил](#)
- [Колумни](#)
- [Инвестиции](#)

пр: економија

[Search](#)

## Error

wsdl error: Getting http://62.162.173.1

## Владата на цела седница ќе им се посвети на младите



Објавено во: [Македонија](#) 20 Март, 2018

Like 19

Share 19

Tweet

Share


G+

Владата предводена од премиерот Зоран Заев денеска ќе има цела владина седница посветена на младинските политики при што ќе треба да ги презентира сите или барем повеќето проекти кои СДСМ ги ветуваше во предизборниот период за подобрување на состојбата на младите луѓе во Република Македонија.

„На оваа седница и претходеа серија на отворени координативни средби, организирани и координирани од страна на Агенцијата за млади и спорт (АМС) и Владата на Република Македонија, кои преку средбите и широка јавна расправа, отворија простор за предлог политики на младинските организации.

На седницата, покрај младинските политики кои ги имплементира Владата, заедно со претставници на младинските организации, ќе ги разгледуваат доставените, предлог – политики, посветени на унапредување и подобрување на животот на младите во земјава“, соопштија од Владата на РМ.


Очекуваме Владата да се позанимава повеќе со невработеноста на младите, подобрување на студентскиот стандард, нови програми за студентите, можност да обуки и дообразување, како и многу други проекти кои подолго време се на агендата на младинските организации, но и на неформалните групи на млади луѓе во Македонија.



## Можеби ќе ве интересира


[Зоран Шапуриќ: Имаме шанса да бидеме дел од семејствата на ЕУ и НАТО](#)

## Зоран Шапуриќ: Имаме шанса да бидеме дел од семејствата на ЕУ и НАТО



[Пендаровски: Македонија треба дефинитивно да се позиционира како дел од западната цивилизација](#)

## Пендаровски: Македонија треба дефинитивно да се позиционира како дел од западната цивилизација



[Зошто Метју Палмер и Џес Бејли отидоа кај Јанчев во Кавадарци?](#)

## Зошто Метју Палмер и Џес Бејли отидоа кај Јанчев во Кавадарци?



[Мицкоски од Ташмаруништа: И ние сме за ЕУ](#)

## Мицкоски од Ташмаруништа: И ние сме за ЕУ



[Тинејдер се струполил и починал додека шетал со другарите во Охрид](#)

## Тинејдер се струполил и починал додека шетал со другарите во Охрид



[СДСМ го осуди преносот на МРТ од прославата на Илинден](#)

## СДСМ го осуди преносот на МРТ од прославата на Илинден



[Иванов: Тој што ме заобиколува, ќе погреша](#)

## Иванов: Тој што ме заобиколува, ќе погреша



[Петгодишно дете прегазено од автомобил](#)

## Петгодишно дете прегазено од автомобил



[„Мртов ш....р, добар ш....р“, на Мечкин Камен](#)

## „Мртов ш....р, добар ш....р“, на Мечкин Камен



## Најчитани вести

[Новинарката Сашка Цветковска му одговори на Венко Андоновски на својот Фејсбук профил](#)



Новинарката Сашка Цветковска му одговори на Венко Андоновски на својот Фејсбук профил

[„Мртов ш...р, добар ш...р“, на Мечкин Камен](#)



„Мртов ш...р, добар ш...р“, на Мечкин Камен

[Тодор Петров: Се собираат пари за кампања против референдумот](#)



Тодор Петров: Се собираат пари за кампања против референдумот

[Иванов: Тој што ме заобиколува, ќе погреш](#)



Иванов: Тој што ме заобиколува, ќе погреш

[\(ВИДЕО\) Се урна авион, луѓето трчаа и бараа помош](#)



(ВИДЕО) Се урна авион, луѓето трчаа и бараа помош

[\(ВИДЕО\) Огромни бранови потопија брод](#)



(ВИДЕО) Огромни бранови потопија брод

## Колумни

[Средби на солидарноста](#)



Средби на солидарноста

[Музичка приказна](#)



Музичка приказна

[Што виде Трамп во очите на Путин?](#)



Што виде Трамп во очите на Путин?



- Пријатели
- [Fakulteti.mk](#)
- [Нова Консалтинг](#)
- Останати линкови
- [RSS Вести](#)

Сите написи се користат само за лично информирање.

Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2018 ФАКТОР